

ДОГОВОР

ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА РАБОТИ

I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ

A. Општина Битола, Булевар 1-и мај бр.61, застапувана од Градоначалникот Тони Коњановски (во понатамошниот текст „Договорен орган“, односно „Нарачувач“) од една страна,

и

Б. ГРУПА НА ПОНУДУВАЧИ: Друштво за превоз, производство, трговија и услуги ЈОСКАТРАНС-ТРЕЈД ДООЕЛ ул. Демар Хисар, ул. Јордан Нипериста бр. 10 Демар Хисар застапуван(о) од Одговорното лице Зоран Башкевски и Друштво за градежништво, производство и услуги БВ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ, ул. Елизда Караманди бр.13 Битола застапувано од Одговорното лице Крсте Неделковски (во понатамошниот текст „Носител на набавката“, односно „Изведувач“) од друга страна.

II. ДЕФИНИЦИИ (ОБЈАСНУВАЊЕ НА ТЕРМИНИТЕ)

Член 1

За целите на овој Договор, одредени поими и зборови употребени во овој Договор го имаат следното значење:

„Нарачувач“ е Договорен орган кој ствара право на градба, а по кое ние и за која сметка се гради градба и го ангажира Носителот на набавката како Изведувач за извршување на работите. „Изведувач“ односно „Носител на набавката“ е регистрирано физичко лице или правно лице, односно, Понудувач чија понуда е избрана за најповољна за изведување на работите од страна на Нарачувачот, односно Договорниот орган.

„Понуда на Изведувачот“ е компетирана понудбена документација поднесена од Изведувачот до Нарачувачот.

„Надзор на градба“ е правно лице кое има соодветни лиценци за надзор на изведување на работи или физичко лице со соодветни овластувања, за вршење на надзор на изведување на работи, назначено од Нарачувачот да врши надзор на градба, за што Изведувачот е писмено известен.

„Градба“ е сè што изградено со изградба и е поврзано со земјиштето, а претставува физичка, техничко-технолошка и градежна целина заедно со изградените инсталации, односно, опрема. Градбата се до најголемо значење во јавната зграда на недвижности претставува пристојан и припадок на земјиштето.

„Градење“ е изведување на претходни работи, изработка на проектна документација, подготвителни работи, изградба на нова градба, реконструкција и адаптација на постојна градба што опфаќа земјини работи, изведување на градежна конструкција, градежно-инсталаторски работи, градежно-завршни работи, вграднување постројка или опрема и други работи со кои се оформува целината на градбата.

„Приремена градба“ е градба изведена за потребите на градоначалството, за примена на соодветна технологија на изградбата, за потребите на одржување на сцени, јавни манифестации и слично.

„Реконструкција“ е изведување на работи на постојна градба со кои се влијае врз исполнувањето на основните барања за градбата и со кои се менува усогласеноста на градбата со проектот, според кои е изградена, со изведување на доградба, надградба, менување на фасада, изведување на работи за пронамени на дел на градбата, промена на технолошки процес, санација на конструктивни елементи и слично.

„Адаптација“ е изведување на работи во внатрешноста на постојна градба со што не се менуваат конструктивните елементи на градбата.

„Употреба на градежен објект“ е вршење активности во градежен објект согласно со неговата намена утврдена со релевантите за дозволени услови и основниот проект.

„Даркување на градежен објект“ е изведување на работи заради обезбедување на основните барања на објектот во текот на неговото употребување.

„Градежен производ“ е производ кој е произведен за трајна изградба во градба, за кој е добиена позитивна техничка оценка дека производот е соодветен за употреба за предвидената намена.

„Постројба“ е збир на покривна опрема која служи за осигурување на техничкиот или друг процес специфично со намената за градбата.

„Опрема“ се поединични уреди, процесни инсталации и други производи од кои се состои постројката или самостојно се вградени во градбата и служат за техничкиот или друг процес, согласно со намената за градбата.

„Претходни работи“ се работи кои, во зависност од видот и карактерот на градбата, опфаќаат истражување и изработка на анализи и други стручни материјали, пребивање на податоци со кои се апталираат геоморфните, геотехничките, геодетските, хидролошките, метеоролошките, урбанистичките, техничките, технолошките, економските, енергетските, социјалните, водостопанските и сообраќајните услови, услови за заштита од пожари и заштита на животната средина, како и други услови предвидени со закон.

„Проектна документација“ претставува целокупност на меѓусебно усогласени студии, проекти, elaborata, анализи, експертни и друга документација, со која се утврдува концепцијата и се дефинира техничкото решение на градбата, се разработуваат условите и начините на изградбата и се обезбедуваат неопходната технолошка функција, предвидената трајност и услови за употреба.

„Подготвителни работи“ се изведување на при артезијски градби и други активности за организирање и уредување на градежништвото, како и овозможување на примена на соодветни градежни технологии.

„Градежниште“ е простор на кој се гради, реконструира, адаптира, изведуваат работи за променување или отстранување на градба и приредуваат зафатениот простор потребен за примена на соодветни градежни технологии.

„Отстранување“ е изведување на работи на уривање или на димонтирање на градба, градежни објект или нивни делови, на собирање и транспорт на градежниот материјал и отпад соодветен со уривањето, односно со димонтирањето на градбата и на соодветно уредување на земјиштето.

„Градежни Дневник“ е документ кој што, за време на изведувањето на Работите на изградбата, секојдневно и перманентно се води на градежништвото и во кој се внесуваат, како минимум, следните податоци: датумот, работното време, временските услови, бројот, структурата и квалификацијата на работните раки и персоналот на Изведувачот, ангажираната градежна механизација, постројки, опрема, на Изведувачот, опсегот на дневно извршените работи со точна шемка на позициите според Предмерот, разни известувања што ги разменуваат Изведувачот и Надзорот на градба и нивата на Надзорот на градба и сл.

Изведувачот ги води Градежниот Дневник во оригинал и копија, при што оригиналот е за Надзорот на градба, а копијата остаува за Изведувачот.

Во секој момент Градежниот Дневник треба да биде на располагање на Надзорот на градба за преглед, коментари, корекции, забелешки и нотис.

„Градежна книга“ е документ кој што, за време на изведувањето на Работите на изградбата перманентно се води на градежништвото и во кој, врз основи на меренјата што засаѓаат ги извршил Изведувачот и Надзорот на градба, или ги извршил Изведувачот, а ги проверил и потврдил Надзорот на градба, се внесуваат количините на вистински извршените Работи на изградбата на планини на Предмерот.

Изведувачот ја води Градежната книга во оригинал и копија, при што оригиналот е за Надзорот на градба, а копијата остаува за Изведувачот.

Градежната Книга во секој момент треба да биде на располагање на Надзорот на градба за преглед, коментари, корекции и нотис.

„Предмер-пресметка“ значи комбинира Предмер пресметка со внесени цени, која е дел од Понудата.

„Винанци на работи“, се количества на изведени работи што ги преминуваат договорените количества на работи.

„Денови“ се календарски денови; месеци се календарски месеци.

„Недостаток“ е било кој дел од работите кој не е комитирани во согласност со Договорот.

„Техничка документација“ се урбанистичките, градотските, хидро-геолошките и геомеханички податоци, проектите со неопределените ознаки, проектни графички цртежи, посебните elaborати и илустрациите со кои се утврдуваат и разработуваат условите за изградба на објектот, условите и начинот на градбата на објектот, како и услови пропишани со закон и притиски доносени врз основа на закон.

„Документација на градбата“ е документација која Изведувачот на градба на градбата е должен да ја има и се состои од: решение за улог во трговскиот регистар и лиценца за Изведувач на градба; акт за именување на главен инженер на градбата, раководен инженер на градбата, односно инженер на градбата; акт за именување надзор на градба односно надзорен инженер на градбата; решение за локални услови; одобрение за градина со основен проект, изваден проект, извадот за изградбата реконзија од ревидираниот, градски лиценци и градски комисија; доказ за провизиона квалитет за изградбата градски провизиона; акт за обележување на градбата; elaborat за заштита при работа, комплетна податоци за учесниците во изградбата и друга документација ако со друг закон е провизиона обврска дека изведувачот треба да ја има на градбата.

„Подизведувач“ е физичко или правно лице, кои има Договор со Изведувачот за да изведе дел од работите во Договорот, кои вклучуваат работа на Градбата.

„Кусоци на работи“ се негативни отстапувања на изведените работи во однос на договорените количества на работи.

„Непредвидени работи“ се оние работи што со договорот не се опфатени, а кои мораат да се изведат.

„Дополнителни работи“ се оние работи што не се договорени и не се вклучени за исполнувањето на договорот, а Нарачувачот бара да се изведат.

„Примерен ров“ е ровот во кој во редовен тек на водата може да се изврши обврската што е во припадок во конкретниот случај.

„Машен проект“ е збир на меѓусебно усогласени графички цртежи и документи со кои се утврдуваат основните облици, функционални и технички решенија на градбата и се приклучува одговорноста на градбата во локацијата.

„Основен проект“ е збир на меѓусебно усогласени проекти со кои се дава техничко решение на градбата, се приклучува одговорноста на градбата во локацијата и исполнувањето на основните барања за градбата.

„Изведен проект“ е проект со кој се разработува техничкото решение содржано во основниот проект. Изведениот проект мора да биде изработен во согласност со основниот проект.

„Проект на изведена состојба“ е проект со кој што се приклучува фактичната состојба на изградбата градба. Проектот на изведена состојба го изготвува изведувачот и/или проектантот во текот на изградбата и служи како основа за изработка на проектот за употреба и одржување.

„Проект за употреба и одржување“ е проект со кој се утврдуваат оптималните техничко-технолошки и функционални услови со кои се обезбедува проектарната трајност на одделни делови, односно на градбата во целина и содржи особено: вид, начин, намена и работи на периодична проверка во утврдени интервали, на состојбата на конструктивниот систем, опрема, уреди и инсталации; периодично следење во утврдени интервали со анализи на стабилноста на технолошкиот процес, на климатски влијанија, односно влијанија на околината средина при ветрност и стабилноста на одделни елементи, односно конструкцијата во целина, ремонтите за текот, односно генерален ремонт на постројки, уреди, опрема и инсталации, виси и ремонтите за задоволителна занена на одделни елементи, делови, уреди, опрема, инсталации и други.

„Воведување на Изведувачот во работа“ е исполнување на оние обврски на Нарачувачот без чие одобрение исполнување што/окувањето на работите фактички не е можно или правно не е дозволено.

III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

Член 1

Со овој договор се уредуваат меѓусебните права и обврски на договорните страни во врска со работи објавени одлучени за јавна набавка бр. 08-125/1, по директната последовителна отворена постапка оглас бр. 02790/2021 објавен на ЕСПН, во Службен весник на Р. Северна Македонија

која направил со електронска аукција и Одлуката за избор на најповисока понуда бр. 08-125/3 од 2023 година.

Член 2

Предмет на овој договор е

**„ УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОЛОВОЗ НА КРСТОСНИЦА НА УЛ.
ПРИЛЕПСКА СО УЛ. БАТАЉОН СТИВ НАУМОВ (КРУЖЕН ТЕК) – БИТОЛА
фаза колвоз
фаза каталогизација
фаза различни осветлувања**

согласно префатената понуда и согласно техничките спецификации на тендерската документација составен дел на овој договор.

Член 3

Работите од член 2 на овој Договор треба да се изведат во се според описите и спецификациите на договорната документација како и влезните прописи, правила и стандарди.

Член 4

Со овој Договор Наручувачот и Изведувачот ги регулираат своите права и обврски.

III. ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ

Член 5

Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е Македонскиот јазик.

Јазик на целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е на Македонски јазик.

IV. ЦЕНА И ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Цена

Член 6

Изведувачот, работите наведени во чл.1 на овој договор, ќе ги изведе за вкупна вредност од 11.797.640,00 (еднаесет милиони осумстотини илјади осемстотисетумилјарди шестотини и четириесет илјади рип), согласно постигнатата цена на е-аукцијата одржана на ден 15.03.2023 година, вклучувајќи ги сите трошоци и повусти.

Во договорната вредност пресметан е данокот на додадена вредност.

Единечните цени за одржување на поедини фази и позиции од договорните работи се дадени во понудата на Изведувачот која е составен дел на овој договор. Во единечните цени се вклучуваат сите трошоци за работа, материјал, транспортни трошоци, монтажа, дневни обврски, добивка и сите други трошоци и помошни работи кои се потребни при формирање на цената.

Единечните цени постигнати на е-аукцијата се фиксни и непроменливи за цело време траење на договорот.

Член 7

Квалитетна предмет на работите ќе се утврди со конечна пресметка која се врши по примопредавањето на изведените работи. Работата врз конечната пресметка започнува веднаш по завршението примопредавање, а се завршува во рок од 60 дена од датум на примопредавањето.

Член 8

Со конечната пресметка се опфаќа сите работи извидани врз основа на договорот, вклучувајќи ги и извршените, дополнителните и вишоките на работи што изведувачот бил должен да ги изведе, без оглед дали работите се опфатени со времените ситуации.

Член 9

Конечната пресметка содржи особено:

- 1) вредноста на извршените работи според договорните цени постигнати на е-аукција;
- 2) износ на редукциите во цената;
- 3) износ исплатен по основ на ситуација;
- 4) конечен износ што изведувачот треба да го прими или врати по неспорниот дел на пресметката;
- 5) износ на цената што Наручувачот ги задржува за отстранување на недостатоци;
- 6) подзакот дали објектот е завршен во договорниот рок, а ако не е, колку нанесува пренакоружењето на рокот;
- 7) подзакот за тоа кој е договорач, по кој основ и во кој износ бара исплата на договорната цена и надоместок за штета, како и други оспорени и неоспорени износи;
- 8) вкупен износ на цената на изведените работи;
- 9) подзакот за другите факти за кои не е постигната согласност на одделните претставници на договорачите;
- 10) проект за изведена состојба.

Член 10

Ако Наручувачот без оправдана причина го одбие учеството во конечната пресметка или го овозможува сепото учество во изработката на пресметката, Изведувачот може самит да изврши пресметка и за тоа да го известува Наручувачот. Тоа право му припаѓа и на Наручувачот.

Член 11

Секое договорче ги поднесува третирајќи ги сепото учество во изработката на конечната пресметка.

VI. ВРЕМЕТРАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 12

Времетраењето на овој Договор престанува кога ќе бидат исполнети обврските кои што со овој Договор ги имаат преземено договорните страни, т.е. времетраењето на договорот е до конечно завршување на договорните работи.

VII. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ

Член 13

Изведувачот е должен сите работи предвидени во член 2 од овој Договор да ги заврши во рок од 60 работни дена од введувањето на изведувачот во работа.

Изведувачот е должен да ги изведува работите согласно роковите дадени во динамичниот план доставен во проект на договорот.

Член 14

Рокот за изведување на работите го дефинира инвеститорот на проектот на одредена локација, и истиот тече од воведувањето на Изведувачот во работа.

За воведување во работа помеѓу Надзорниот инженер и изведувачот се составува Записник.

Датумот на воведување во работа се констатира во градежен дневник.

Изведувачот започнува со работа наредниот ден од денот на воведување во работа од страна на Надзорниот инженер.

Нарачувачот има право да го раскине овој договор доколку Изведувачот не започне со исполнувањето на обврските од предметот на набавка нареден во член 2 од овој договор, во рок од 7 (седум) дена од писменото известување за изведување во работа.

Нарачувачот има право еднострано да го раскине договорот доколку дедовните услови во фаза од двимесечниот план се надминат за 50% повеќе во било која фаза.

Нарачувачот по раскинувањето на договорот има право да склучи договор со друг Изведувач, а Нарачувачот има право на надоместокот на штета и наплата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договор.

Член 15

Ако постои оправдано сомневање дека работите ќе бидат изведени во договорениот рок, Нарачувачот има право да побара од Изведувачот да преземат потребни мерки со кои се обезбедува соодветно забрзување на работите и нивно усогласување со договорениот план на градењето.

Член 16

Ако Нарачувачот изведувањето на работите не го отстапи на двајца или поголем број изведувачи на ист објект, должен е да ја координира работата на тие изведувачи во постед на законите за извршување на тие работи.

Член 17

Изведувачот има право да бари продолжување на рокот за изведување на работите во случај во кој поради променети околности или неисполнување на обврските од Нарачувачот бил спречен да ги изведуваш работите.

Продолжувањето на рокот се определува според третието на пречката, со тоа што рокот се продолжува и за времето потребно за повторното започнување на работите и за евентуалното поместување на работите во понесоволно годишно време.

Како причини, поради кои, во смисла на став 1 од овој член, може да се бари продолжување на рокот, се сметаат особено:

- 1) природни настани (пожар, поплава, земјотрес, исклучително лошо време, невообичаено за годишното време и за местото на кое се изведуваат работите и сл.);
- 2) мерките предвидени со акти на надлежните органи;
- 3) услови за изведување на работите во земја или во вода, што не се предвидани со проектната документација;
- 4) започнување на воведувањето на Изведувачот во работата;
- 5) неисполнувањето или нуквалното исполнување на обврските на Нарачувачот вака што се отстапување на недостатоци во проектната документација врз основа која се изведуваат работите, изданието на закон и наредбата на привремена ситуација;
- 6) започнување во испораката на опрема, ако опремата ја набавува Нарачувачот или ја испорачува лице кое го определена Нарачувачот;
- 7) неправилностите работи за кои Изведувачот при склучување на договорот не знаел ниту можел да знае дека мораат да се извршат;
- 8) нивоот на работите над 10 % од договорените количества на работите.

Член 18

Изведувачот е должен барирањето за продолжување на рокот да го поднесе до Нарачувачот истовремено со донесе за примената поради која рокот може да се продолжи.

VIII. ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОСТУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 19

Наручуваачот и Изведувачот можат да се договорат дека Изведувачот ќе му плати на Наручуваачот одреден паричен износ или ќе му прибави некаја материјална корист (договорна казна), ако:

- не ја исполни својата обврска, или
- спорови со нејзиното исполнување.

Член 20

Договорната казна изнесува 1% (1 процент) од вкупната договорна цена на работите за секој ден задолжување ако работите не се завршат во предвидениот рок, со тоа што износот на таа одредената договорна казна не може да премине 5% од вкупната цена на работите.

Член 21

Договорната казна се пресметува до примопреданието на објектот, односно, на дел од објектот што претставува економско-техничка целина и може да се користи самостојно.

Ако Наручуваачот го задржи користењето на објектот или на дел од објектот пред примопреданието, договорната казна се пресметува до почетокот на користењето.

Член 22

Барането за остварување на правото на договорна казна може да се оствари до завршетокот на конечната пресметка.

Член 23

Кога казната е договорна за случај на неисполнување на обврската, Наручуваачот може да бара или исполнување на обврската или договорна казна.

Наручуваачот го губи правото да бара исполнување на обврската ако избира исплата на договорната казна.

Кога казната е договорна за случај да се задржи со употребување на обврската, Наручуваачот може да бара и исполнување на обврската и договорна казна.

Член 24

Наручуваачот има право да бара договорна казна и кога нејзиниот износ ја надминува висината на штетата што ја претрпел, како и кога не претрпел никаква штета.

Ако штетата што ја претрпел Наручуваачот е поголема од износот на договорната казна, тој има право да бара разлика до целосниот надомест на штетата.

IX. НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

Член 25

Плаќањето на договорните работи ќе се врши преку потпишани и заверени времсни ситуации или преку потпишана и заверена завршна ситуација од страна на овластено лице од изведувачот и надзорниот инженер, доставени до договорниот орган (наручуваачот) по стварно завршена работа.

Плаќањето на работите кои се предмет на овој Договор, ќе се врши вирвански одложено во рок од 60 дена по одобрена времсна градежна ситуација.

Член 26

Времение месечни ситуации ги исполнува Изведувачот за период од едни месец.

Времение месечна ситуација се доставува до Наручуваачот во примерниот рок по истекот на периодот за кој се однесува и штета е заверена од надзор.

Секоја времска ситуација содржи податоци за претходно завршени работи, завршени работи во тековниот месец и кумулативно завршени работи.

Конечната ситуација Изведувачот ја доставува и поднесува на исплата по извршеното примопреданието на изведените работи.

Член 27

Наручувачот е должен да ги исплати времените месечни ситуации планески на Изведувачот во рок од 60 дена од денот на применит на истите, а кончината ситуација во рок од 60 дена од денот на применит.

Член 28

Ако Наручувачот оспори дел од примената ситуација, несопорениот износ се плаќа во рокот од ставот 1 на овој член.

Член 29

Наручувачот има право да задржи дел од цената за отстранување на недостатоците утврдени при примопредавањето на работите.

Вредноста на задржаниот дел т.е. оспорениот износ е еднаква на потребните средства за отстранување на утврдените недостатоци.

Член 30

Задржаниот дел од цената Наручувачот може да го употреби за отстранување на недостатоците на изведените работи, ако изведувачот на писмена покана од Наручувачит не го отстрани тие недостатоци во примерениот рок од 30 дена.

Член 31

Задржаниот износ, односно, неговиот неотрошен дел Наручувачит му го исплаќува на изведувачот во рок од 30 дена (истот рок од повудата) од денот на примопредавањето на работите, односно, веднаш по отстранувањето на недостатоците утврдени при примопредавањето.

Член 32

Ако Наручувачот дојде до издата на времената месечна ситуација тогаш Изведувачот има право привремено да ги запре изведувањето на работите по овој Договор.

Член 33

Ако Наручувачит е одговорен за запирањето на работите, должен е на Изведувачот да му ја надомести штетата што ја претрпел поради запирањето на работите и истата не може да биде повеќе од 10% од вредноста на неизведените работи без ДДВ.

XI. ОБВРСКИ НА ИЗВЕДУВАЧОТ

Член 34

Изведувачот е должен работите од член 2 на овој Договор да ги изведе во целост и на начин и во роконите што се наредени со овој Договор, прописите и правилата на струката, и согласно актите кои се составен дел на овој договор и тоа:

Прифитената понуда и цена по електронска аукција,

Динамичен план за изведување, и

Останатите документи согласно закон

Член 35

Изведувачот е должен навремено и детално да ја проучи проектната документација врз основа на која се изведуваат договорените работи и од Наручувачот навремено да побара објаснени за недоволно јасните детали.

Член 36

Изведувачот нема право да ја менува проектната документација.

Ако уочи недостатоци во проектната документација или смета дека таа документација треба да се менува заради нејзино подобрување или од други причини, Изведувачит е должен за тоа навремено да го известува Наручувачот.

Ако уочених недостатоци во проектната документација ја загрозуваат сигурноста на објектот, квалитет или здаријето на луѓето, сообраќајот или соседните објекти, до отстранувањето на недостатоците Изведувачот ќе го запре изведувањето на работите и ќе преземе мерки за отстранување на недостатоците.

Наручувачот ќе побара писмени мислења од страна на надзорот и изведувачот на проектот за основноста на уочените недостатоци.

Член 37

Изведувачот е должен да испита План за градење со димензија и решени за изградба и истот да го достави до Наручувачот пред воведувањето на работа.

Изведувачот е должен во рок од 3 работни денови од денот на склучување на овој договор да определи Инженер за изведба кое ќе раководи со изградба на градбата. Инженерот на изведба ќе биде одговорен за исполнување на обврските согласно договорот и законските прописи.

Доколку по текот на изведувањето на работите дојде до промена на инженерот на изведба и определи друго лице кое ќе раководи со изградбата, изведувачот е должен во рок од три(3) денови да го извести Наручувачот за настанатата промена.

Изведувачот е должен на објектот да води градежни дневници и градежни книги кои ќе бидат потпишани од Надзорот на градба.

Член 38

Изведувачот е должен временито месечни ситуации за извршените работи да ги достави до Наручувачот до 5 (петти) од месецот за работи извршени во претходниот месец.

Член 39

Изведувачот е должен на Наручувачот да му го предаде Проектот на изведена состојба по завршувањето на работите, односно, по раскинувањето на договорот.

Член 40

Ако при изведувањето на договорените работи е предвидено Изведувачот да изградува определена опрема и материјали што ги забавува Наручувачите, Изведувачот е должен материјалите и опремата што ќе ги прима од Наручувачот да ги складира, чува и одржува до изградувањето.

Член 41

Трошоците за складирањето, чувањето и одржувањето на примените материјали и опрема ги поднесува Изведувачот.

Трошоците од став 1 на овој член, ги поднесува Наручувачот ако материјалите и опремата му ги предад на Изведувачот пред рокот определен со договорната димензија од работите.

Член 42

Изведувачот е должен на градилиштето да преземе мерки заштитно обезбедување на сигурноста на објектот и на работите, опремата, уредите и настаните, работниците, конуваните, сообраќајот (**да изработи основен сообраќаен проект за време на изведување на градежни работи на објект**), соседните објекти и околните.

Ако на исто градилиште работи изведувач повеќе изведувачи, секој Изведувач презема мерки на заштита и ја обезбедува сигурноста на работите што тој ги изведува.

Трошоците за спроведување на мерките од став 1 и 2 на овој член, ги поднесува Изведувачот што ги презема тие мерки.

Член 43

Од штеливост на изведувањето до завршувањето на работите на Наручувачот, изведувачот на погоден начин ги обезбедува и чува изведените работи, опрема и материјали од оштетување, пропаѓање, однесување или уништување.

Ако на исто градилиште работи изведувач повеќе изведувачи секој од нив секој од нив ги обезбедува и чува своите работи, опрема и материјали.

Член 44

Изведениот ги покрива трошоците на обезбедувањето и чувањето на изведените работи, опрема и материјали и на ризику на нивно оштетување, уништување, однесување и пропаѓање.

Член 45

По завршените работи, одједно, по раскинувањето на договорот, изведениот е должен од градоначалникот да ги повлече сите работници, да ги отстрани преостанатите материјали, опрема и средства за работа, како и привремените објекти што ги изгради и да го исчисти објектот и градоначалството.

Трошоците настанати во проца со работите од став 1 на овој член, извршени по завршетокот на договорните работи, ги покрива Изведениот.

Трошоците настанати во проца со работите од став 1 на овој член, извршени во случај на раскинување на Договорот, ги покрива договорната страна што е одговорна за раскинување на Договорот.

XII. ОБВРСКИ НА НАРАЧУВАЧОТ

Член 46

Нарачувачот е должен да ги отстрани сите постоечки проблеми во предвидениот рок до воведување на Изведениот во работа со што би се овозможило несметано воведување на работите.

Член 47

Нарачувачот по склучувањето на Договорот ќе ги одреди датумот за воведување во работа.

Воведувањето на Изведениот во работа го врши надзорниот инженер и истото опфаќа:

- 1) предавање на градоначалството, ова кое, зависно од предметот на Договорот, се подразбира;
- 2) предавање на Изведениот на проектната документација за воведување на работите во потребен број примероци;
- 3) предавање на Изведениот одобрение за изградба;

За воведувањето на Изведениот во работа се составува посебен записник и тоа се констатира во градежниот дневник.

Член 48

Нарачувачот е должен да постави во барањето на Изведениот, со кое се бара објаснение за недоволно јасните детали од проектната документација и во примерен рок и во писмена форма да му се даде бараното објаснение од техничката документација.

Член 49

Нарачувачот е должен пред започнување на работите да именува свој Надзор на граѓа, односно, надзорен инженер, и со писмо да го известува Изведениот за тоа.

Член 50

Нарачувачот е должен, на писмено барање на Изведениот, да обезбеди технички приен на објектот.

Во случај Нарачувачот да пушти во употреба некои делови од објектот или целиот објект, пред да биде извршен технички приен, ќе се смета дека објектот е приен од страна на Нарачувачот.

Од денот кога ќе започне да се користи објектот од страна на Нарачувачот престопуваат сите обврски на Изведениот во поглед на чување на извршените работи, а гарантниот рок почнува да се смета од денот кога е започнато ваквото користење.

10. РАЗЛИКИ ВО ЦЕНА

Член 51

При реализација на договорот за јавна набавка не се предвидува корекција на цените, односно цените вклучени во понудата на најописниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

XV. УСЛОВИ ЗА КВАНТИТАТИВНА И КВАЛИТАТИВНА КОНТРОЛА

Член 52

Изведувачот е должен, согласно правилата на струката, да ја испита правилноста на техничките решенија во проектната документација и да го предупреди Нарачувачот за грешките што ќе ги забележи.

Член 53

Изведувачот е должен во предметот да истражува материјали и опрема што му одговараат на прописаниот или договорениот квалитет. Ако е потребно Изведувачот е должен да изврши соодветно испитување на материјалот.

Ако методите за испитување на материјалите не се определени со проектната документација или со техничките прописи, го определува Изведувачот.

Трошоците за испитување на материјалите ги поднесува Изведувачот.

Член 54

Изведувачот е должен да го предупреди Нарачувачот за воочените или утврдените недостатоци на материјалите и опремата што се предвидени во проектната документација, како и материјалите и опремата што ги набавил или изbral Нарачувачот.

Материјалите и опремата од став 1 на овој член, Изведувачот може да ги истражува само ако Нарачувачот, откако Изведувачот го предупредил за недостатоците, бара да се вградат и ако вградувањето на тие материјали и опрема не ја загрозува стабилноста на објектот, животите на луѓето, соседните објекти, сообраќајот и околината.

Изведувачот е должен да го предупреди Нарачувачот за воочените или утврдени недостатоци на материјалите и опремата што се предвидени со техничката документација, како и материјалите и опремата што ги набавил или изbral Нарачувачот.

Материјалите и опремата од став 1 на овој член, Изведувачот може да ги истражува само ако Нарачувачот, откако Изведувачот го предупредил за недостатоците, бара да се вградат и ако вградувањето на тие материјали и опрема не ја загрозува стабилноста на објектот, животите на луѓето, соседните објекти, сообраќајот и околината.

Член 55

Изведувачот е одговорен за употреба на материјалите и опремата што не му одговараат на договорениот или прописаниот квалитет, освен во случај од став 2 на член 44 на овој Договор.

Член 56

Ако Изведувачот не ги изведува работите според договорената проектна документација, техничките прописи и стандарди, како и според резултатите од сопственото испитување и правилата на струката, Нарачувачот има право да бара запирање на натамошното изведување на работите, односно, да бара промена на материјалите или употреба на материјали и опрема на соодветен квалитет. Ако на тој начин е доведена во прашање сигурноста на објектот, животите на луѓето или на соседните објекти, Нарачувачот има право да бара Изведувачот да ги урне изведените работи и работите повторно да ги изведе на свој трошок на начин што е договорен.

Член 57

Изведувачот е должен да даде докази за квалитетот на употребените материјали и опрема и на изведените работи и да му овозможат контроли на Нарачувачот.

Нарачувачот по физата асфалтирање ќе ангажира лабораторија која ќе изврши контрола на квалитетот на изградениот асфалт во МКС EN 13036-4.

Квалитетата општа на квалитетот на изведените работи и на употребените материјали и опрема се врши при примеравањето на изведените работи.

Ако контролата на Нарачувачот бара отстранање на одделни работи или просечување отвори, Изведувачот е должен да го овозможи тоа.

Трошоците на контролата ги покрива Изведувачот. Трошоците на контролата го покриваат и отстранањето на работите, просечувањето на отвори и поправки, односно, згрижување на работите во состојба која се наоѓала пред извршната контрола.

Во искушок од став 4 на овој член, трошоците на контролата ги покрива Изведувачот ако не му е овозможено на Нарачувачот на време да ја изврши контролата на изведените работи и на употребените материјали и опрема, на порада тоа при подолготрајната контрола настаниле трошоци што инаку би ги покриле.

Член 58

Сите видови на контролата на Изведувачот и на контролата на Нарачувачот се извршуваат во градежниот дневник.

Во случај на несогласност на нивоите на контролата на Изведувачот и на контролата на Нарачувачот, ќе се изврши заедничка дополнителна контрола. Трошоците на заедничката дополнителна контрола паѓаат на товар на договорачот кој напад не е потврден.

Член 59

Ако Изведувачот во текот на изведувањето на работите не постави по основните барања на Нарачувачот и не ги отстрани недостатоците на изведените работи, Нарачувачот може да го раскине договорот и да бара од Изведувачот надомест на штета што настанала поради некавалитетно изведените работи и поради раскинувањето на договорот.

Ако Изведувачот не ги отстрани во примерениот рок од 30 дена недостатоците што се утврдени при техничкиот преглед и примеравањето на изведените работи, Нарачувачот може, врз товар на Изведувачот отстранувањето на недостатоците да му го отстапи на трето лице. При тоа Нарачувачот е должен да постапува како добар сопственик.

XVI. НАДЗОР НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ

Член 60

Нарачувачот има право да врши надзор на изградба над работите на Изведувачот заради проверување и обезбедување на пивно уредно изведување, особено во поглед на нивот, количеството и квалитетот на работите, на материјалните и опремата и на предвидените рокови.

Заради вршење на надзор на изградба Нарачувачот има право на пристап на градилиштето, во работилниците, магацините и местата за складирање на материјалите.

Надзор на изградба го врши надзорниот инженер што ќе го определи Нарачувачот. За надзорниот инженер што е определен да врши надзор на изградба и за неговите овластувања Нарачувачот го известува Изведувачот.

Надзор над извршувањето на градежните работи врши за овој предмет на набавка во врши економски оператор избран на јавен тендер од страна на нарачателот, а за тоа Изведувачот на работите писмено ќе биде известен од страна на нарачателот.

Член 61

Изведувачот е должен да му овозможи на Нарачувачот вршење на надзор на изградба.

Член 62

Забелешките во поглед на нивниот на изведувањето на работите, на употребениот материјал или на текот на изведувањето на работите Нарачувачот е должен без одлагање да му ги соопшти на Изведувачот.

Сите забелешки и напад од Нарачувачот се соопштуваат во писмена форма или со запишуваат во градежниот дневник.

Член 63

Изведениот е должен да постигне по сите основни барања од Нарачувачот подготвени во врска со квалитетот на стручниот надзор.

XVII. НАЧИН НА ПРИМОПРЕДАВАЊЕ НА ИЗВЕДЕНИТЕ РАБОТИ

Член 64

Веднаш по започнувањето на работите Изведениот го известува Нарачувачот дека работите што се предмет на договорот се завршени.

Член 65

Нарачувачот и Изведениот се должни без одлагање да приклучат кој примопредавање и коначна пресметка.

Член 66

Ако Нарачувачот започнал да го користи објектот пред примопредавањето, се смета дека примопредавањето е извршено со денот на почетокот на користањето.

Член 67

За примопредавањето се составува записник вој ги содржи особено следните тачки кои:
1) дали работите се изведени според договорот, прописите и правилата на структурата;
2) дали квалитетот на изведените работи му одговара на договорениот квалитет, односно, кои работи Изведениот треба на свој трошок да ги доработи, поправи или повторно да ги изведе и во кој рок тоа треба да го стори;
3) за кои прашања од техничка природа не е постигната согласност помеѓу овластените претставници на договорачите;
4) констатација за примопредавањето на гарантните листови и атести за опремата што е вградена;
5) датумот на завршувањето на работите и датум на извршеното примопредавање.

Член 68

Записникот за примопредавање може да го состави и само еден договорач без учество на другиот ако другиот договорач неправедно го одбие учеството во примопредавањето или неправедно не се одржи на нивната да учествува во примопредавањето. Таквиот записник се доставува до другиот договорач. Со денот на доставувањето на записникот вистинуваат последиците во врска со примопредавањето.

Член 69

Ако во записникот за примопредавањето обострано се констатира дека Изведениот треба на свој трошок да доработи, поправи или повторно да изведе одредена работа, Изведениот е должен веднаш да пристапи кон извршување на тие работи.

Ако Изведениот не ги изведе работите од став 1 на овој член во примерениот рок, Нарачувачот може да ангажира друго лице да ги изведе врз товар на Изведениот.

XVIII. Измени на договорот за јавна набавка во текот на неговата важност

Член 70

Договорот за јавна набавка може да се измени без спроведување нова постапка за јавна набавка во следниве случаи:

1. доколку измените, без оглед на нивната парична вредност, се предвидени во тендерската документација на јасен, прецизен и недвосмислен начин, како што се одредби за корекција на грешки или општи. Во тие одредби мора да биде изведено обемот и природата на можните измени или општи, како и условите под кои може да се користат, но не смеат да имаат за последица суштествена промена на природата на договорот за јавна набавка или на рамковната споразбука;

2. за набавка на работи од примерниот носител на набавка кои не се вклучени во основниот договор, а кои поради непредвидливи околности се нужни, и доколку замената на носителот на набавката:

не е менши од економски или технички пречени, како што се барањата во однос на транспарентноста или интероперабилноста со постигнатата опрема, услуги или инсталации наменети во рамките на принципната постапка и

б) предвидена сериозна потенцијална или значителна зголемување на трошоците на договорниот орган;

3. доколку промената е потребна поради одлжности кои договорниот орган не можел да ги предвиди и суштинска не се менува природата на договорот за јавна набавка или рамковната спогодба;

4. доколку принципниот носител на набавка го заменува друг економски оператор кој ги исполнува сите првично одредени услови во тендерската документација од споредената постапка и кој е правен наследник на принципниот носител на набавка со илустрирано реструктурирање на претпријатието, вклучувајќи преземање, здружување, спојување или стечај, доколку тој не вклучува други значителни промени на договорот и со тоа не се избегнува примената на овој членок;

5. доколку промената, без оглед на нејзината вредност, не е од суштинско значење во смисла на ставот (4) на овој член.

Член 71

Во случаите од членот 70 точки 2 и 3 на овој , вкупната вредност на измените на договорот за јавна набавка или на рамковната спогодба не смеа да надмине 20% од вредноста на првичниот договор или на рамковната спогодба. Доколку се направени повеќе последователни измени, ова ограничување се применува на вредноста на сите промени заедно. Доколку договорот за јавна набавка вклучува одредба за корекција на цена, осим за пресметување на максималната дозволена вредност на измените е вредноста на договорот со завоурираните цени.

Член 72

Договорниот орган кој ќе изврши измени на договорот согласно со членот 70 точки 2 или 3 на овој договор објавува известување за измена на договорот за време на неговата важност во рок од десет дена од датум на склучување на договорот за изменување на првичниот договор.

Член 73

Измената на договорот за јавна набавка се смета за значителна доколку поради оваа договорот или рамковната спогодба значително се разликува од првично додзелениот договор за јавна набавка или рамковна спогодба, а особено ако:

а) со измената се воведуваат услови кои, доколку биле дел од првичната постапка за јавна набавка, би потенцијале учество на други кандидати освен оние кои првично биле позанети, или прифаќање друга понуда за најповољна наместо онаа што била првично избрана, или би овозможиле учество на дополнителни учесници во постапката за јавна набавка;

б) со измената се менува економската рамнотежа на договорот за јавна набавка во корист на носителот на набавка на начин што не биде предаден во првичниот договор или рамковна спогодба;

в) со измената значително се проширува опфатот на договорот за јавна набавка;

г) друг економски оператор го заменува првичниот носител на набавка, освен во случаите од членот 70 точка 4 на овој договор.

Член 74

За измени на одредбите од наведениот договор за јавна набавка или не се содржани во член 70 на овој договор, договорниот орган е должен да спроведе нова постапка за јавна набавка согласно со ЗНН.

Член 75

Првичните за измени на договорот и измените образложение договорниот орган соодветно ги документира.

Член 76

Во случаите од член 70 точка 2 на овој договор, документацијата во врска со измените вклучува објаснување на сите причини зошто се потребни стоките, услугите или работите, причините зошто истите не биле вклучени во основниот договор или рамковна согласба, како и еквивалентите и техничките причини поради кои промените на првичниот изведувач не е можна.

Член 77

Во случаите од член 70 точка 3 на овој договор, документацијата за измените вклучува спис на измените, пренатите за нив и нивностите поради кои договорниот орган не можел да ги предвиди при доделување на основниот договор или рамковна согласба, како и објаснување зошто овие измени не ја менуваат природата на договорот.

XIX. ПОДРАЗВЕДУВАЊЕ И ПОДРАЗВЕДУВАЧИ

Член 78

Изведувачот може изведувачето на одделни договорени работи да му го отстапи на трето лице (подизведувач) доколку то истото доставил информација во својата понуда.

Член 79

Доколку изведувачот ангажира подизведувач во текот на реализација на договорот потребно е на нарачувачот да му достави писмен договор со подизведувач во кој се дефинираат работите кои се отстапуваат на подизведувач, и соодветна документација за докажување на техничката способност.

Согласност за ангажирање на подизведувач од член 73 дава нарачувачот а одговорноста за квалитетно извршување на работите останува на изведувачот.

XX. ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН

Член 80

Врз сите евентуални спорови кои би произлегле од овој Договор, ќе се применуваат законските прописи на Република Македонија.

XXI. ВИСИТА СИЛА

Член 81

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на овој Договор до вос би дошло заради Висита сила. Ако една од договорните страни е спречена заради Висита сила доколку е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за Виситата сила и со можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранување на Виситата сила Договорот може да се реализира по потреба со издвоен прифатено дополнување или да се раскине договорно.

XXII. ОСИГУРУВАЊЕ

Член 82

Изведувачот го осигурува работите од член 2 на овој Договор, како и материјалите и опремата кои треба да ги изгради од вобичаени ризици до нивната плина вредност.

Вобичаените ризици од стив 1 на овој член се определуваат според сите околности на конкретниот случај што се од влијанието, а особени според видот на работите, местото на кое се изведуваат работите, видот и својствата на материјалите и опремата што се изградува.

Премиијата на осигурувањето ја плаќа Изведувачот.

Член 83

Ако Изведувачот пропушти да исприш осигурување, Нарачувачот може и сам, на сметка на Изведувачот да ги осигура изведените работи, материјали и опрема што тој ги набавил и му ги предав на Изведувачот.

XXIII. ГАРАНЦИИ И УСЛОВИ ЗА НАПЛАТА НА ГАРАНЦИОНТЕ

Член 84

Изведувачот е должен на Нарачувачот да му достави банкарска гаранција во висина од 10% (проценти), со која се обврзува дека навремено, исплатливо и според условите од договорот ќе ги изведе работите кои се предмет на овој договор.

Банкарската гаранција не биде доставена во рок од 10 дена од денот на потпишувањето на договорот, а доколку нема услови за отпочнување на вистиноста согласно договорот, Банкарската гаранција да се достави на денот на воведување на работа, од кога почнува да тече и рокот на вистиност на договорот.

Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно доттирешето, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот. Банкарската гаранција е со вистиност колку и договорот. Доколку дојде до продолжување на вистиноста на договорот, изведувачот ќе изврши и продолжување на вистиноста на банкарската гаранција.

Гаранција за квалитет на изведените работи во гарантниот период изведувачот ја потврдува со обезбедување на банкарска гаранција во висина од 5 % од вредноста на договорот со исклучен ДДВ со важност од од 14 месеца, со која се обврзува дека на свој трошок ќе ги отстрани сите недостатоци кои ќе се појават како последица на некавалитетно изведување на работите или некавалитетно вграден материјал и опрема, како и на други недостатоци кои ќе се појават во гарантен рок во вена на Изведувачот.

Гаранција за гарантен рок ќе биде со важност за целокупниот гарантен рок од 14 месеци. Договорниот орган доволнително го утврдува крајниот датум на важност на гаранцијата.

Гаранција за гарантен рок носителот на набавката ја доставува до договорниот орган во рок од 5 работни дена од денот на извршен технички преглед на градбата, односно во изготвен Извештај за технички преглед на градбата од страна на надзорниот инженер, во кој е констатирано дека градбата може да се стави во употреба.

Гаранција за гарантен рок се доставува во определен рок, и тоа: по пошта или лично во седиштето на договорниот орган.

Носителот на набавката е должен во гарантниот рок, на барање на договорниот орган на свој трошок да ги отстрани сите недостатоци кои ќе се појават како последица на некавалитетно изведување на работите или некавалитетно вграден материјал и опрема, како и на други недостатоци кои ќе се појават во вена на носителот на набавката.

Гаранцијата за гарантен рок ќе биде наплатена во рок на стварноста, доколку носителот на набавката:

- не се јави на повикот на договорниот орган за отстранување на сите недостатоци кои се појавиле како последица на некавалитетно изведување на работите или некавалитетно

Изведувачот е должен најдоцна во рок од 5 дена од денот на извршен технички преглед на градбата, односно во изготвување на Извештај за технички преглед на градбата од страна на Надзорниот инженер, во кој се констатира дека градбата може да

се даде во употреба, да ја достави банкарска гаранција од став 1 на овој член, невотпоставена, непревозлива и неплатлива безусловно на три писмени поими, со рок на важност за изважувањето гарантен рок.

XXIV. ГАРАНТЕН ПЕРИОД

Член 85

Изведувачот гарантира дека изведените работи во времето на примопредавањето се во согласност со договорот, промените и приливите на струката и дека немаат ништо што ја оневозможуваат или ја намалуваат нивната вредност или нивната погодност за редовна употреба, односно, за употребата определена со договорот.

Изведувачот одговара за недостатоци што би се покажале за период од десет години од предавањето и приливот на работи согласно Законот за облигациони односи.

Член 86

Наручувачот е должен за забележаните недостатоци да го извести Изведувачот без одлагање.

Член 87

За опремата што ја вклучува Изведувачот важи, во поглед на содржината и рокот, гаранцијата од производителот на опремата, со тоа што Изведувачот е должен сета документација за гаранциите на производителот на опремата, заедно со упатствата за употреба, да ги прибави и да му ги предаде на Наручувачот.

Член 88

Наручувачот ќе му испрати на Изведувачот примерен рок од 30 дена за отстранување на недостатоците.

Во случај истите да не бидат отстранети во периодот од став 1 на овој член Наручувачот има право да ангажира друг изведувач да ги отстрани констатираните недостатоци а надоместокот да биде на терет на изведувачот потпишаник на овој договор.

Член 89

Изведувачот е должен на свој трошок да ги отстрани сите недостатоци што ќе се покажат во текот на гарантниот рок, а кои настаат поради тоа што Изведувачот не се држел или своите обврски во поглед на квалитетот на работите и материјалите.

Наручувачот има право и на надомест на штета по основ на став 1 и 2 на овој член.

Член 90

Ако Изведувачот не ги отстрани недостатоците во рокот што Наручувачот ќе му го определи, Наручувачот може да ги отстрани недостатоците на сметка на Изведувачот, со што е должен да постапува како добар стопанственик.

Член 91

Изведувачот не е должен да ги отстрани нивни недостатоци што настаат како последица од нестручни ракувања и употреба, односно, не шименско користење на објектот или на делови од објектот.

XXVI. ОБЕШТЕГУВАЊЕ

Член 92

Договорните страни се должни да ги исполнат обврските кои произлегуваат од овој Договор.

Koga една од договорните страни не ќе ја исполни обврската или ќе зацeni со neјзиното неисполнување, другата договорна страна има право да бари и надомест на штетата што ја претрпела поради тоа.

За штетата поради задоцнување со исполнувањето одговара договорната страна на која другата договорна страна е дала првичен дополнителен рок за исполнување.

Договорната страна одговара и за делумната или целосната невозможност за исполнување ако не ја криела таа невозможност ако настанила по нејзино доаѓање во задоцнување за кое одговара.

Договорната страна се ослободува од одговорноста за штетата ако докаже дека она што е предмет на обврската случајно би проишпаило и koga таа својата обврска би ја исполнила на време.

Член 93

Договорната страна се ослободува од одговорноста за штетата ако докаже дека не можела да ја исполни својата обврска, односно дека задоцnila со исполнувањето на обврската поради околности настанила по исклучувањето на договорот кои не можела да ги спречи, отстрана или избегне.

Член 94

Со договор може да се прошири одговорноста на договорната страна и врз случај за кој тој инаку не одговара.

Исполнувањето на ваквата договорна одредба не може да се бари ако тоа би било по спротивност со начелото на совесност и чесност.

Член 95

Одговорноста на договорната страна за намерата или крајното непозвање не може однапред со договор да се исклучи.

Судот може, по барање од заинтересираната договорна страна, да ја поништи и договорната одредба за исклучување на одговорноста за обично не внимавање, ако таквата одредба произлегува од монополската положба на договорната страна или воопшто од нерамноготривиот однос на договорните страни.

Член 96

Договорната страна има право на надомест на обичната штета и испуштениата корист, или другата договорна страна морала да ги предвиди во време на склучувањето на договорот ако можни последици од повреда на договорот, со оглед на фактите што тогаш и биле познати или морале да бидат познати.

Во случај на изнена или намерно неисполнување, како и неисполнување поради крајно невнимание, договорната страна има право да бари од другата договорна страна надомест на целокупната штета што настанала поради повреда на договорот, без оглед на тоа што другата страна не знаела за посебните околности поради кои настанале тие.

Ако при повредата на обврската, покрај штетата, за договорната страна настанала и некоја добивка, при паралелувањето на висината на надоместот за неа ќе се води сметка со разумна мера.

Страната што се поинсува на повредата на договорот е должна да ги преземе сите разумни мери за да се намали штетата предизвикана од таа повреда, инаку другата страна може да бари намалување на надоместот.

Член 97

Договорната страна која е должна да ја извести другата страна за фактите што се од важније врз нивниот меѓусебен однос, одговара за штетата што ќе ја претрпи другата страна поради тоа што не била известена на време.

XXVII. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 98

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би претставиле од овој Договор, договорните страни ќе ги решават во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање. Дималку тоа не даде резултат сите евентуални спорови ќе ги решава националниот суд во Белград.

XXVIII. УСЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 99

Кога една од договорните страни не ќе ја исполни својата обврска, другата договорна страна, може да бара исполнување на обврската или да го раскине договорот, а во овој случај има право на надомест на штета.

Член 100

Кога една од договорните страни не ќе ја исполни својата обврска во определен рок, другата договорна страна, мора да му остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската.

Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во определен рок, не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна може да го раскине договорот.

Член 101

Една од договорните страни може да го раскине договорот и без да и остане на другата договорна страна, дополнителен рок за исполнување или од нејзиното однесување произлегува дека таа нема да ја исполни својата обврска илту во дополнителниот рок.

Член 102

Кога пред влезот на ривот за исполнување на обврската е очигледно дека едната договорна страна нема да ја исполни својата обврска од договорот, другата страна може да го раскине договорот и да бара надомест на штета.

Член 103

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање.

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање.

Член 104

Договорот не може да се раскине поради не исполнување на незначителен дел од обврската.

Член 105

Со раскинувањето на договорот двете договорни страни се ослободени од сите обврски, освен од обврската за надомест на евентуална штета.

Член 106

Ако по случувањето на договорот настапат околности што го отежнуваат исполнувањето на обврската на едната договорна страна или ако поради нив не може да се оствари штета на договорот, во таа мера што е очигледно дека договорот повеќе не им одговара на очекувањата на договорните страни и дека според општото мислење би било несправедливо, да се одржи во сила такав каков што е, страната на која и е отежнато исполнувањето на обврската, односно страната која што поради променетите околности не може да ја оствари штета на договорот може да бара договорот да се раскине.

Раскинување на договор не може да се бара ако страната што се отивнува на променетите околности била должна во време на склучувањето на договорот да ги земе предвид тие околности или можела да ги избегна или да ги совлада.

Страната која бара раскинување на договорот не може да се повлече на променетите околности што настапиле по влезот на ривот одреден за исполнување на нејзината обврска.

Договорот нема да се раскине ако другата страна понудил или се согласил соодветните услови од договорот да се поменат справедливо.

Ако истрече раскинување на договорот судот, на барање од другата страна, ќе ја обврзе страната што го барала да и надомести на другата страна справедлив дел од штетата што ја трпи поради тоа.

Член 107

Страната што е обврзана да бара поради применетите околности раскинување на договорот е должна за својата страна да бара раскинување на договорот, што ја известува другата страна штом договорот дека настаниле такви околности, а ако тоа не го сторива одговорно за штетата што другата страна ја претрпела поради тоа што барањето биле подготвено не и било соопштено на време.

XXIX. КОРУПЦИСКО ИЛИ НЕМАНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ

Член 108

Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и правното однесување на време на реализација на овој Договор.

XXXI. ЗАВРШНИ И ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 110

Договорните страни можат да ги дополнат или изменат одредбите од овој договор само спогодбено.

Договорните страни која бара измена или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат или дополнат со исклучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се валидни ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

Член 111

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност.

Член 112

Овој Договор е составен во 6 (шест) примероци, од кои секоја страна задржува по 3 (три) примероци и стапува во сила со денот на неговото склучување.

ОПШТИНА БИТОЛА

Градоначалник

Тони Коњаловски

Нарачувач



ГРУПА НА ПОБУДУВАЧИ

**РОСКАТРАНС-ТРЕЈД ДООЕЛ Демир Хисар
ИВ ИНЖЕНЕРНИ ДООЕЛ Битола**

Овластени Лица

Зоран Блажевски

Изведувач



Составни делови на овој Договор се:

- a) Посебни и други услови на Нарачувачот, што се определени во тендерската документација;
- b) Копија од понудата на изведувачот и соодветни лиценци и одолжувања
- a) Изјави за ангажирање на подизведувачи
- г) Сертификати за исправни материјали
- д) Динамичкиот план на работите кој е временска програма за изведување на работите кој го доставува изведувачот на денот на воведување во работа.

Иницијал: *[Handwritten initials]*
Потпишани: *[Handwritten signature]*
Овластени Лица: *[Handwritten signature]*



Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на член 26 став (3) од Законот за градење ("Службен весник на Република Македонија" бр 130/09, 124/10, 18/11, 96/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 120/15, 217/15, 226/15, 30/16 и 31/16), Министерството за транспорт и врски издава

ЛИЦЕНЦА Б
ЗА ИЗВЕДУВАЧ НА ГРАДБИ
ОД ВТОРА КАТЕГОРИЈА

НА

Друштво за превоз, производство, трговија и услуги
ЈОСКАТРАНС-ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Демир Хисар

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)


ул.Јордан Пиперката бр.10 Демир Хисар, ЕМБС:6290159

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО: 28.09.2023 година

Број: И.616/Б

28.09.2016 година

(дат, месец и година на издавање)



МИНИСТЕР

Владислав Мисирковски



Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на член 26 став (2) од Законот за градење ("Службен весник на Република Македонија" бр 130/09, 124/10, 18/11, 20/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 167/14, 44/15, 120/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16 и 71/16), Министерството за транспорт и врски издало

ЛИЦЕНЦА А
ЗА ИЗВЕДУВАЧ НА ГРАДБИ
ОД ПРВА КАТЕГОРИЈА

НА

Друштво за градежништво, производство и услуги
БВ ИНЖЕНЕРИНГ Битола ДООЕЛ

(назив, содржите, адреса и ЕМБС на правното лице)


ул.Елпида Караманди бр.13-згр.1 локал 10, Битола,
ЕМБС: 5655455

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО 12.05.2024 година

Бр. И.03/1А

12.05.2017 година

(Печат, потпис и подготвен за издавање)



МИНИСТЕР

Владо Спасовски
Владо Спасовски



Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Прз основа на Член 38 став (1) и Член 25 став (2) од Законот за градежништво („Службени Весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 12/10, 18/11, 38/11, 54/11, 13/12, 39/12, 144/12, 26/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 140/14, 167/14, 44/15, 128/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 166/18), Министерство за транспорт и врски издава:

ЛИЦЕНЦА А
ЗА ИЗВЕДУВАЧ НА ГРАДБИ ОД
ПРВА КАТЕГОРИЈА

НА

Друштво за градежништво, трговија и услуги
ЛЕНДИ ГРУП ДООЕЛ Скопје

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

ул. ЛОНДОНСКА бр. 19-лок. 28/СКОПЈЕ-КАРПОШ,
КАРПОШ, ЕМБС: 6755500

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО: 08.10.2025 година

Број И.223/А

08.10.2018 година

(ден, месец и година на издавање)



МИНИСТЕР

Горан Сугарески
Горан Сугарески



Република Северна Македонија
**КОМОРА НА ОБЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОБЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ**

Број основа на член 31 став 3 од Законот за градежни „Службен весник на Република Македонија“ бр.70/2013-пречистен текст, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 37/2014, 28/2014, 43/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016 и 132/2016, 35/2018, 64/2018, 168/2018, 244/2018, 11/2020). Комората на областни архитекти и областни инженери издава

ОБЛАСТУВАЊЕ Б

ЗА ИНЖЕНЕР ЗА ИЗВЕДБА

ОД

ГРАДЕЖНИШТВО

НА

ПЕТАР КАРЛОВСКИ

дипломиран градежни инженер (NQF 240 ECTS)

со подмерување на членарината за сервис теконка година
наместувањето важи до 31.01.2028 год.

Број: 2.2282

Издадено на: 12.01.2023 год.



Претседател на
Комората на областни архитекти
и областни инженери

М-р Кристијан Галеаски
дипл.инж.арх.



Република Македонија
КОМОРА НА ОБЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОБЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 21 став 3 од Законот за градење „Службен весник на Република Македонија“ бр.70/2013-пренистек текст, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016 и 132/2016, 35/2018, 64/2018), Комората на областени архитекти и областени инженери издава

ОБЛАСТУВАЊЕ Б

ЗА ИНЖЕНЕР ЗА ИЗВЕДБА

од

ГРАДЕЖНИШТВО

на

КАТЕРИНА ЗДРАВЕСКА

дипломиран градежен инженер по транспортна инфраструктура (Baccalaureus B.Sc. 3)

Областувањето е со важност до: 17.02.2024 год.

Број: 2.2369

Издадено на: 18.02.2019 год.



Претседател на
Комората на областени архитекти
и областени инженери

Проф. д-р Мило Димитровски
дипломашинер



Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 31 став 3 од Законот за градење „Службен весник на Република
Македонија“ бр.70/2013, пречистен текст, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 37/2014,
28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015,
30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016 и 112/2016, 35/2018, 64/2018, 168/2018, 244/2018,
18/2020, Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ Б

ЗА ИНЖЕНЕР ЗА ИЗВЕДБА

ОД

ГРАДЕЖНИШТВО

НА

МИЛЕНА КАРЛОВСКА

дипломски градежен инженер (NUT 240 ECTS)

со подмирување на членарината за сектор технички надзор
овластувањето важи до 30.01.2027 год.

Број: 2-2189

Издадено на: 30.01.2022 год.



Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

М-р Вангелиска Радоска
ДНН.ИИЖ.ДН

Додел “ЈОСКА ТРАНС-ТРЕЈД”

Ул. “Јордан Петровиќ” бр. 10 Демир Хисар

Телефон: 047032-555, Моб: 078-22-11-44

e-mail: jostatrans@icobitail.com

ЕДБ: МК4010007500190

киро с-на 300 000000180004 Стопанска Банка АД Битола

киро с-на 300 002040156497 Стопанска Банка АД Скопје

Опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка

Според барањето наведено во тендерската документација од Поедноставена отворена постапка Бр. 02790/2023 за доделување на договор за јавна набавка **„УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОЛОВОЗ НА КРСТОСНИЦА НА УЛ. ПРИЛЕПСКА СО УЛ. БАТАЉОН СТИВ НАУМОВ (КРУЖЕН ТЕК) – БИТОЛА”** објавен од страна **Општина Битола**, со точна 5.3.2.1 алинеја 2:

2. Да има вработено или ангажирано со полно работно време стручен кадар од областа везрлана со предметот на набавка, и тоа најмалку 30 градежни работници и најмалку 2(две) стручни лица со Овластување Б за изведба од областа на градежништво.

ЈОСКА ТРАНС-ТРЕЈД ДООЕЛ Демир Хисар има вработен дел од потребниот персонал кој ќе биде ангажиран за периодот на реализација на договорот:

1. Зоран Малески - Ракувач со градежни машини
2. Мирал Србиновски - Ракувач со градежни машини
3. Благоја Софронески - Ракувач со градежни машини
4. Љупчо Јовановски - Општ работник
5. Љупчо Стојковски - Возач на товарно возило
6. Ивица Најдовски - Возач на товарно возило/Ракувач со градежни машини
7. Аце Трајчевски - Возач на товарно возило
8. Атанас Јанески - Возач на товарно возило
9. Стефан Велески - Возач на товарно возило/Општ работник
10. Борче Чадевски - Возач на товарно возило
11. Митко Трајковски - Возач на товарно возило
12. Горан Велески - Возач на товарно возило/ Општ работник
13. Филип Кодровски - Возач на товарно возило
14. Оливер Тилевски - Општ работник
15. Зоран Блажевски - Ракувач со градежни машини

Стручни лица со Овластување Б за изведба од областа на градежништво

1. Катерина Здравеска - Градежен инженер со Овластување Б за изведба од градежништво,

Останатиот дел го обезбедува со Договор за групна понуда со БВ Инженеринг број: 03-19/1 од 07.03.2023 год.

1. Илче Муртовски - Ракувач со градежни машини
2. Димитрија Шешновски - Градежен работник
3. Томе Неделковски - Ракувач со градежни машини

4. Спасе Колески - Работен со градежни машини
5. Николае Чаушевски - Работен со градежни машини
6. Оливер Нендановски - Работен со градежни машини
7. Седат Алуши - Градежен Техничар
8. Николае Навоски - Градежен техничар
9. Ратко Марковски - Работен
10. Антонио Шумковски - Работен
11. Љупчо Ивановски - Работен
12. Тони Стојановски - Работен
13. Мило Цамбаровски - Работен
14. Благојне Костов - Работен
15. Златко Димитријевски - Работен

Стручни лица со Овластување Б за изведба од областа на градежништво

1. Милена Карловски - Градежен инженер со Овластување Б за изведба од градежништво
2. Петар Карловски - Градежен инженер со Овластување Б за изведба од градежништво

Наведениот технички персонал е вработен со полно работно време.

Како доказ ви доставуваме:

- Листи на вработени во ЈОСКАТРАНС-ТРЕЈД ДООЕЛ Демир Хисар издаден од страна на АВРСМ,
- Листи на вработени во БВ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Битола издаден од страна на АВРСМ,
- Дипломи и овластувања за инженерите.

Место и датум
Демир Хисар 24.03.2023

Одговорно лице
Зоран Блажевски
Zoran
Blazhevski
Digitally signed by Zoran
Blazhevski
Date: 2023.03.24
10:06:17 +01:00
(потпис)

Додел “ЈОСКА ТРАНС-ТРЕЈД”

Ул.Јордан Пиперката 10 Демир Хисар
Телефон:047/552-555, Моб:078-22-33-44
e-mail:joskatrans@hotmail.com
Дат.бр. МК40/0007500190

ИЗЈАВА

изјава за инструментите, постројките или техничката опрема

Според барањето наведено во тендерската документација во точка 5.3.2.1 алинея 3 од Поједноставена отворена постапка број 02789/2023 за доделување на договор за јавна набавка УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОЛОВОЗ НА КРСТОСНИЦА НА УЛ. ПРИЛЕПСКА СО УЛ. БАТАЉОН СТИВ НАУМОВ (КРУЖЕН ТЕК) – БИТОЛА, објавен од страна на Договорниот орган Општина Битола:

А. Да распишат се следниот нивел:

- 1 асфалтна база со А интегрирани скалински отпади, -Обезбедена со Договор за деловно техничка соработка бр. 03-19/4 од 08.03.2023год (Конкрат Компани ДОО Битола).
- 1 (еден) филишери за асфалување на асфалт,
- 1 (еден) вибро ваљак со макс. тежина од 8 тона,
- 2 (две) калибрирана максимална ровалоточ ,
- 1 (еден) грејдер,
- 2 (две) калитни килери со носивост посилема од 18 тона,
- 1 (еден) гуми вајрак. -Обезбедена со Договор за деловно техничка соработка бр. 03-19/3 од 08.03.2023год (Ленај Груп ДООЕЛ Скопје)

Групата економски оператори со носител ЈОСКА ТРАНС-ТРЕЈД ДООЕЛ Демир Хисар располагаат со потребната механизација која е во исправна и работна состојба, ги задоволуваат во целост карактеристиките дадени во Техничката спецификација од оваа постапка и ќе биде на располагање за периодот на реализација на договорот.

Според наведеното ви ги доставуваме Сообраќајни и Фактури.

Место и датум
Демир Хисар, 24.03.2023год.

Одговорно лице
Зоран Блажевски

Zoran
Blazhevski

Digitally signed by Zoran
Blazhevski
Date: 2023.03.24 10:04:31
+0100

(потпис)

Организација за управување со градежни
и работи
КОМПАНИ КОМПАНИ
ДОО
Улица „Слобода“ ДОО
бр. 01/251
08 01 002 100
БИТОЛА

ДОГОВОР

ЗА ДЕЛОВНО - ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА

по оглас за јавна набавка бр. 02790/2023, година

Организација за управување со градежни
и работи
ББ ИНЖЕНЕРИНГ
ДОО
Улица „Слобода“ ДОО
бр. 05-13/9
08 01 002 100
БИТОЛА

„УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОЛОВОЗ НА КРСТОСНИЦА НА УЛ. ПРИЛЕПСКА СО УЛ. БАТАЉОН СТИВ НАУМОВ (КРУЖЕН ТЕК) – БИТОЛА

фаза коловоз, фаза канализација и Фаза улечно осветлување

Службен во Битола, помеѓу

1. **ЈОСКА ТРАНС – ТРЕЈД ДООЕЛ**, со седиште на ул. Јордан Пиперката 10 Демир Хисар, со ЕДБ МК4010007500190 застапувано од Управителот Зоран Блажевски (НОСИТЕЛ во Група понуда) и **ББ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ** Битола со седиште на ул. „Елиада Караманди“ бр. 13 Битола, со ЕДБ МК4002002151330 застапувано од Управителот Крсте Неделковски (ЧЛЕН НА ГРУПАТА) во понатамошниот текст : прва договорна страна)
2. **КОНОКРИТ КОМПАНИ ДОО** Битола со седиште на ул. Елиада Караманди бр. 13 зграда 1 локал 10 од Битола со ЕДБ МК4002019557538 и ЕМБ 7365012, претставувано од управителот Крсте Неделковски, (во понатамошниот текст : втора договорна страна)

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој Договор е регулирање на правата и обврските на договорните страни во врска со учество на поставка за јавна набавка по оглас број 02790/2023 за доделување на Договор за јавна набавка на „УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОЛОВОЗ НА КРСТОСНИЦА НА УЛ. ПРИЛЕПСКА СО УЛ. БАТАЉОН СТИВ НАУМОВ (КРУЖЕН ТЕК) – БИТОЛА фаза коловоз, фаза канализација и фаза улечно осветлување“ кој е објавен од страна на Општина Битола. Договорните страни согласно член 96, како и останатите одредби од Законот за јавна набавка (Службен Весник бр. 24/2019) ја регулираат меѓусебните деловна соработка како користење на способност од други субјекти

ПРАВА И ОБВРСКИ

Член 2

Втората договорна страна е согласна безусловно да ги даде на располагање сопствените ресурси и ова техничка опрема, согласно барањата на договорниот орган во набавка по оглас број 02790/2023 за доделување на Договор за јавна набавка на „УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОЛОВОЗ НА КРСТОСНИЦА НА УЛ. ПРИЛЕПСКА СО УЛ. БАТАЉОН СТИВ НАУМОВ (КРУЖЕН ТЕК) – БИТОЛА фаза коловоз, фаза канализација и фаза улечно осветлување“ кој е објавен од страна на Општина Битола.

Предмет на отстранување и давање на располагање е:
Асфалтна база и потребната количина на дофалт

Втората договорна страна се согласува во целост да ја стави на располагање соодветните ресурси потребни за квалитетно и навремено извршување на договорот од страна на првата договорна страна. Втората договорна страна е согласна дека никој субјект чија способност ја користи првата договорна страна, истата во целост треба да ги исполнува потребните услови за квалитативен избор, како и да не постојат причини за нејзино исклучување од поставката за јавна набавка.

Втората договорна страна нема да учествува во директно извршување на договорот по форма на подизметуван.

Член 3

Првата договорна страна и континуирано ќе ја известува втората договорна страна за реализацијата на договорот, како и за задолженоста кои првата договорна страна ќе ги добие од договорниот орган, а кои се однесуваат на тековната опрема со која располага.

ДОВЕРЛИВОСТ

Член 4

Договорните страни се обврзуваат да ја чуваат секoja деловна тајна која ја дознале во врска со договорната работа во предметното на овој Договор.

За искористување или предавање на деловна тајна, за времетраење на овој Договор или по негово завршување, истото се овозможува морална, материјална и кривична одговорност.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Овој Договор се склучува на одредено време, односно до завршување на обврските кои произлегуваат од договорот за доделување на Договор за јавна набавка по оглас број 02790/2023 за доделување на Договор за јавна набавка на „УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОЛОВОЗ НА КРСТОСНИЦА НА УЛ. ПРИЛЕГСКА СО УЛ. БАТАЉОН СТИВ НАУМОВ (КРУЖЕН ТЕК) – БИТОЛА“ фаза коловоз, фаза канализација и фаза ултено осветлување кој е објавен од страна на Општина Битола, а во случај на доделување на договор за јавна набавка, до целосно завршување на обврската која ќе биде преземена со склучување на Договорите.

Овој Договор стапува на сила од денот на потпишувања.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 5

Во случај на спор договорните страни истото ќе го решаваат применливо спорнодбено. Доколку не може да се најде заедничко задоволително решение, спорот го решава Основниот суд во Битола.

Член 7

Договорот е составен во 3 (три) идентични примероци, два за првата договорна страна и еден за втората договорна страна.

Носител на групна
понуда

ЈОСКА ТРАНС-ТРЕЈД
ДООЕЛ

управител
Зоран Блажевски



Zoran
Blazhevski

Digitally signed by
Zoran Blazhevski
Date: 2023.03.08
12:52:57 +0100

Член на групна
понуда

БВ Инженеринг
ДООЕЛ Битола
управител
Крсте Неделковски



Krste
Nedelkovski

Digitally signed by
Krste
Nedelkovski
Date: 2023.03.08
09:03:54
+0100

За Втората договорна
страна,

КОНКРИТ КОМПАНИ ДОО
Битола
управител
Крсте Неделковски



Krste
Nedelkovski

Digitally signed by
Krste
Nedelkovski
Date: 2023.03.08
08:57:46 +0100

Veronika
Nikolovska

Сопственик
Улица
Битола
Бр. 2021/2022
101010101

Друштво за градење и проектна работа
ЛЕНДИ ГРУП
Бр. 15
Скопје

ДОГОВОР

ЗА ДЕЛОВНО - ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА

по оглас за јавна набавка бр. 02780/2023 година.

Сопственик
Улица
Битола
Бр. 2021/2022
101010101

УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОЛОВОЗ НА КРСТОСНИЦА НА УЛ. ПРИЛЕПСКА СО УЛ. БАТАЉОН СТИВ НАУМОВ (КРУЖЕН ТЕК) – БИТОЛА

фаза коловоз, фаза канализација и фаза улочно осветлување

Ситуан во Битола, помеѓу:

1. ЈОСКА ТРАНС – ТРЕЈД ДООЕЛ, со седиште на ул. Лидан Пастерата 10 Динер Хисар, со ЕДБ МК4010007500190 застапувано од Управителот Зорин Блажевски (НОСИТЕЛ во Група понуда) и БВ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Битола со седиште на ул. Елиза Караманди бр. 13 Битола, со ЕДБ МК4002002151330 застапувано од Управителот Крсто Недалковски (ЧЛЕН НА ГРУПАТА) во понатамошниот текст : прва договорна страна)
2. ЛЕНДИ ГРУП ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Лиданова бр. 19 локал 28 Скопје – Карпош и даночен број МК4057012515193 и ЕМБ 0755500 застапувано од управителот Ана Христова (во понатамошниот текст : втора договорна страна)

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој Договор е регулирање на правата и обврските на договорните страни во врска со учество на постапка за јавна набавка по оглас број 02780/2023 за доделување на Договор за јавна набавка на УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОЛОВОЗ НА КРСТОСНИЦА НА УЛ. ПРИЛЕПСКА СО УЛ. БАТАЉОН СТИВ НАУМОВ (КРУЖЕН ТЕК) – БИТОЛА фаза коловоз, фаза канализација и фаза улочно осветлување кој е објавен од страна на Општина Битола. Договорните страни согласно член 96, како и останатите одредби од Законот за јавна набавка (Службен Весник бр 24/2019) ја регулираат меѓусебните деловна соработка како користење на способност од други субјекти.

ПРАВА И ОБВРСКИ

Член 2

Втората договорна страна е согласна безусловно да ги даде на располагање сопствените ресурси и тоа техничка опрема, согласно барањата на договорниот орган во набавка по оглас број 02780/2023 за доделување на Договор за јавна набавка на УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОЛОВОЗ НА КРСТОСНИЦА НА УЛ. ПРИЛЕПСКА СО УЛ. БАТАЉОН СТИВ НАУМОВ (КРУЖЕН ТЕК) – БИТОЛА фаза коловоз, фаза канализација и фаза улочно осветлување кој е објавен од страна на Општина Битола.

Предмет на отпалување и давање на располагање е:

- Бањан тунел за локалитет АП 240

Втората договорна страна се согласува во целост да и ги стави на располагање сопствените ресурси потребни за квалитетно и напремено извршување на договорот од страна на првата договорна страна. Втората договорна страна е свесна дека како субјект чија способност ја мерат првата договорна страна, истата во целост треба да ги исполнува потребните услови за квалитетен кадар, како и да не постојат причини за нејзино исклучување од постапката за јавна набавка.

Втората договорна страна нема да учествува по директно извршување на договорот во фирма на подиздучач.

Член 3

Првата договорна страна ежаромено и континуирано ќе ја известува втората договорна страна во реализацијата на договорот, како и за одоговетивјата кои првата договорна страна ќе ги добие од договорниот орган, а кои се однесуваат на техничката опрема со која располага.

ДОВЕРЛИВОСТ

Член 4

Договорните страни се обврзуваат да ја чуваат овајва деловна тајна која ја дознаа во врска со доверената работа во рамките на овој Договор.

За користување или предавање на деловна тајна, во рамките на овој Договор и/или по негово завршување, истите во однос морална, материјална и кривична одговорност.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 5

Овој Договор се склучува на одредено време, односно до завршување на обврските кои произлегуваат од договорот за доделување на Договор за јавна набавка по оглас број 02700/2023 за доделување на Договор за јавна набавка на „УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОЛОВОЗ НА КРСТОКОВИЦА НА УЛ. ПРИЛЕПСКА СО УЛ. БАТАЈОН СТИВ НАУМОВ (ОРУЖЕН ТЕР) – БИТОЛА“ фаза колоса, фаза канализација и фаза улично осветлување кој е објавен од страна на Општина Битола, а во случај на доделување на договор за јавна набавка, до целосно завршување на обврската која ќе биде променена со склучување на Договорите со договорниот орган.

Овој Договор стапува на сила од денот на потпишување.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 6

Во случај на спор договорните страни истиот ќе го решаваат пријателствено споредбено. Доколку не може да се најде заедничко задоволително решение, спорот го решава Основниот суд во Битола.

Член 7

Договорот е составен во 3 (три) идентични примероци, два за првата договорна страна и еден за втората договорна страна.

Носител на групна понуда

ЈОСИА ТРАНС – ТРЕЈД
ДООЕЛ

управител
Зоран Блажевски

Zoran
Blazhevski

Одговорен за групна понуда
Зоран Блажевски
ЈОСИА ТРАНС – ТРЕЈД
ДООЕЛ

Член на групна понуда

БВ Инженеринг
ДООЕЛ Битола

управител
Кристи Надевска

Kristina
Nadevska

Втората договорна страна

ПЕНДИ ГРУП ДООЕЛ
Скопје

управител
Ана Христова



PENDI
GRUP
DOOEЛ



ДОГОВОР ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ГРУПНА ПОНУДА

Службен примерок:

1. **НОСИТЕЛ:** JUSKA TRANS – TRADE DOOEL, со седиште на ул. Јордан Пилевиќата 10 Делмир Хесир, со ЕДБ МК4010007500190 застапувано од Управителот Јоран Блажевски (во понатамошниот текст: **НОСИТЕЛ**)
2. **ЧЛЕН НА ГРУПАТА ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОРИ:** БВ ИНЖЕНЕРИНГ DOOEL Битола со седиште на ул. „Слепа Нарманџи“ бр. 13 Битола, со ЕДБ МК4002001151133 застапувано од Управителот Врста Неделковски (во понатамошниот текст: **ЧЛЕН НА ГРУПАТА**)

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Согласни содредбите од Законот за јавните набавки, предмет на овој договор е заеднички настап на групата економски оператори за јавна набавка по оглас број 02790/2023 за „УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОЛОВОЗ НА КРСТОСИЦА НА УЛ. ПРИЛЕПСКА СО УЛ. БАТАЉОН СТИВ НАУМОВ (КРУЖЕН ТЕК) – БИТОЛА“, објавен од страна на Општина Битола.

Член 2

Договорните страни се согласни, носејќи во здружувањето да JUSKA TRANS – TRADE DOOEL и во заедничко име да ја подготви и достави преку ЕСМ понудата, Капитала за сервизност на понудата, односно да обезбеди банкарска гаранција за провент по оглас број 02790/2023 за „УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОЛОВОЗ НА КРСТОСИЦА НА УЛ. ПРИЛЕПСКА СО УЛ. БАТАЉОН СТИВ НАУМОВ (КРУЖЕН ТЕК) – БИТОЛА, објавен од страна на Центар за развој на Палагонскиот плански регион и да ја застапува групата понудувачи пред договорниот орган.

Член 3

Договорните страни се согласни и го овластуваат носителот JUSKA TRANS – TRADE DOOEL и неговото управител Јоран Блажевски да ги застапуваат договорните страни во здружувањето за заеднички настап, меѓу себе и пред договорниот орган Општина Битола. Истите спомнатите овластувања кои е прикажан дел на Договорот, а се наоѓа во прилог.

Двете договорни страни се согласни и го овластуваат носителот JUSKA TRANS – TRADE DOOEL преку неговото законски застапник Управителот Јоран Блажевски, во име на групата да го потпише договорот за јавна набавка како и да ги извршува сите деловни активности во име и за сметка на договорните страни од групата на економски оператори во темат на поставката за одржување на договор за јавна набавка и во текот на извршувањето на договорот, во случај да групата на економски оператори да биде избрана за извршување на работите, предмет на јавната набавка.

Член 4

Договорните страни се согласни и го овластуваат носителот JUSKA TRANS – TRADE DOOEL да ја извршува комплетната комуникација со договорниот орган Општина Битола. Договорните страни се согласни и го овластуваат носителот JUSKA TRANS – TRADE DOOEL да

не издава фигурира и сагласност на кои ќе се врши исплата од страна на договорниот орган на следната банка сметка: 500-900000 5860-04, Стопанска Банка А.Д., Битола.

Член 5

Договорните страни, економски оператори потпишани на овој договор за поднесување на групна понуда, се неограничено и солидарно одговорни пред договорниот орган за обврските преземени со понудата.

Член 6

Договорните страни се договорнија да направат распределба на обврските на следниот начин:

1. **НОСИТЕЛОТ** ќе биде вклучен во изведувачето на сите работи опфаќани во Пример-пресметката на работите освен обезбедувањето на потребната количина на асфалт и поставувањето на улично осветлување и инсталација кои е обврзан да ги обезбеди **БВ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ** Битола.
2. **БВ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ** Битола ќе обезбеди:
 - 1(еден) стручни лица со Овластување Б за изведба од областа на граѓанскишто инженерство (кај в.о. со полно работно време,
 - 15 граѓански работници ангажирани кај в.о. со полно работно време,
 - 1 Силучени и завршени договори- Референтни проекти согласно [Д]:
 - 1) Потврда за 1 (еден) реализиран Договор во последните 5 години (сметано од денот на јавното отварање) за изградба и реконструкција на коловоз во кој се опфатени фазите (половоз, инсталација и улично осветлување) од кој еден договор со вредност не помала од 12.000.000,00 денари.
 - 2) Потврда за реализиран 1 (еден) договор во последните 5 години (сметано од денот на јавното отварање) за изградба и реконструкција на канализација.
 - 3) Потврда за реализиран 1 (еден) договор во последните 5 години (сметано од денот на јавното отварање) за изградба и реконструкција на улично осветлување.
 - Асфалтна база со А интегрирана енергошна дозвола и ќе ја обезбеди потребната количина на асфалт,
 - Гумни ваљани.

Сите ресурси (кај различни сени) член од групата в. се преземени од трети субјекти со пат на деловно техничка соработка ќе се користат во име на групата и за потребите на сета група неограничено и солидарно за целосно извршување на работите кои се предмет на јавното набавка

Член 7

Првата и обврските на договорните страни на основ на договорот за јавна набавка од член 1 на овој договор подетално ќе се регулираат со посебен договор по официјалното известување на договорниот орган за додлжување на набавката на групата на економски оператори потпишани на овој договор.

Член 8

Договорните страни се обврзуваат работите да ги изведат планеттно согласно вклучените технички прописи, нормативи и заједничките стандарди што важат за реализација на набавката.

Член 9

Договорот станува на сила од момент на негово потпишување од двете Договорни страни.

Член 10

Сите спорови во врска со овој договор ќе се решаваат единствено во духот на добрите деловни обичаи, во спорна случајно е Основниот суд во Битола.

Член 11

Овој договор е составен во два идентични примероци, од кои по еден примерок за секоја договорна страна.

НОСИТЕЛ
ЈСЧА ТРАНС – ТРЕЈД ДООЕЛ
Управител
Зоран Блажевски

**Zoran
Blazhevski**

Digitally signed by Zoran
Blazhevski
Date: 2023.03.06 13:14:56
+0100

ЧЛЕН НА ГРУПАТА:
BB ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ
Управител
Крсто Неделковски

**Krsto
Nedelkovski**

Digitally
signed by
Krsto
Nedelkovski
Date:
2023.03.07
13:34:57
+0100

ИЗЈАВА
ЗА НЕ/АНГАЖИРАЊЕ НА ПОДИЗВЕДУВАЧИ

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека за **JoskaTrans-Treća ДООЕД Демир Хисар** (се наведуваат мајка на економскиот оператор), ~~не-отетанам-дел-од-договорот-на-подизведувачи~~ **нема да отетанам-дел-од-договорот-на-подизведувачи**.


Настојка дооплау во фазата на реализација на договорот отетанам-дел-од-договорот-на-подизведувачи се постанам согласно член 118 од Законот за Јавни набавки Сл. весник 24/19.

Место и датум
Демир Хисар, 08.03.2023год.

Одговорно лице
**Zoran
Blazhevski**
Digitally signed by Zoran
Blazhevski
Date: 2023.03.08 12:02:32
+0100

(потпис) *

**Издајата се потпишува електронски со користење на квалификуван сертификат за електронски потпис кој носател е одговорното лице или лице овластено на негово, и се доставува по прилог на понудата.



ОВЛАСТУВАЊЕ



То овластување нешто Зоран Блажевски од Делно Хисар, управител на фирмата Носител на групата понудувачи JUSKATRANS-TRADE DOOEL со седиште на ул. Јордан Пинџишта бр 10 Делно Хисар, со ЕДБ МН4010007300190, во име на групата составена од членовите: JUSKATRANS-TRADE DOOEL како НОСИТЕЛ и BB БРОКЕРИНГ ДООЕЛ Битола како ЧЛЕН НА ГРУПАТА, да може да ја потпише и поднесе понудата, и целокупната документација за додонување на договор за јавна набавка по оглас број 02790/2023 за УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОМОВОЗ НА КРЕТОСНИЦА НА УЛ. ПРИТЕПСКА СО УЛ. БАТАЉОН СТРЕ НАУМОВ (ПРИЖЕН ТЕР) – БИТОЛА, објавен од страна на Општина Битола.

Со овој овластување целосно се согласуваме Зоран Блажевски управител на фирмата Носител, да ја застапува групата понудувачи пред договорниот орган, да ги извршува сите деловни активности во име и за сметка на групата на понудувачи во текот на постапката за додонување на договор за јавна набавка и во текот на извршувањето на договорот, да го потпише договорот за јавна набавка, да ги обезбеди потребните банкарски гаранции, да ги издаде фактура/сметки по кои ќе се вршат плаќањата на сметка (миро сметка: 500-000000 5860-04, Стопанска банка АД, Битола) во случај да бидат избрани за изведувачи на предметот на набавката.



НОСИТЕЛ:
JUSKATRANS – TRADE DOOEL
Управител:
Зоран Блажевски



ЧЛЕН НА ГРУПАТА:
BB БРОКЕРИНГ ДООЕЛ Битола
Овластено лице:
Крсте Неделковски

**Zoran
Blazhevski**

Digitally signed by Zoran
Blazhevski
DN: cn=Zoran Blazhevski, o=JUSKATRANS-TRADE DOOEL

**Krsto
Nedelkovski**

Digitally signed
by Krsto
Nedelkovski
Date:
2023.03.07
13:35:25
+0100

Додел "ЈОСКА ТРАНС-ТРЕЈД"

Ул. „Јордан Пиперската“ бр. 10 Демир Хисар

Телефак: 047/552-555, Моб: 078-22-33-44

e-mail: jokatrans@btmail.com

ЕДР: МК4010007500190

Брз оглас на огласот број 027902022 објавен од страна на Општина Битола, за набавка на работи

„УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОЛОВОЗ НА КРСТОСИЌИЦА НА УЛ. ПРИЛЕПСКА СО УЛ. БАТАЉОН СТИВ НАУМОВ (КРУЖЕН ТЕК) – БИТОЛА

фаза коловоз

фаза канализација

фаза рачно осовестување

со стремдување на преднистапени отворена постапка, и тендерската документација, после спроведена аукција и постигната најниска цена ја поднесуваме следново:

КОНЕЧНА ПОНУДА

Основен предмет за изградба на кружен тек, Ветеринарна, Битола

ПРЕДМЕР НА РАБОТИ

должина (м) 271,00
ширина (м) промена

1 ПРИПРЕМНИ РАБОТИ

1	Опис на работите	Едн. мера	Количина	Единица МКД	Вкупно МКД
1.1	Обележување на трасата (копи на просторно ниво) и одржување за време на изведување на работите	м ²	271,00	71,70	19.450,05
1.2	Учествување на десет околу траса од отпад, градошки дрвја и класео	м ²	271,00	134,43	36.431,34
1.3	Ручноње на коловоз од непосаден асфалт со транспорт до депонија до 10км	м ²	106,30	179,24	19.089,49
1.4	Оришажување на коловоз 0-5 см со утвар и транспорт до депонија до 10км	м ²	423,00	80,60	38.089,35
Вкупно припремни работи					113.048,23

2	Опис на работите	Едн. мера	Количина	Единица МКД	Вкупно МКД
2.1	Ископ на земја машинички транспорт во депонија				
2.1.1	со транспорт до 5км во депонија-кулепа	м ²	80,00	448,11	35.848,80
2.1.2	со транспорт до 5км во депонија-вкупно	м ²	1.262,88	134,43	250.448,67
2.2	Изработка на вестега СВР>20%	м ²	339,00	179,24	64.348,79
Вкупно долен stroj					350.646,26

3 ГОРЕН СТРОЈ					
	Опис на работата	Единица	Количина	Единица МКД	Вкупно МКД
3.1	Наредба на тавански слој до потребна обимност согласно технички услови				
3.1.1	d=30cm	m ²	107.70	1,523.57	164,088.91
3.1.2	d=15cm	m ²	182.97	1,613.20	295,693.47
3.2	Наредба на битуменотаран постој слој БНС - 22				
3.2.1	(БНС 22А) d = 10 cm	m ²	1,578.50	985.84	1,556,151.53
3.3	Наредба на дефалт бетон АБ11С d = 5 cm				
3.3.1	АБ11С d = 5 cm	m ²	2,003.58	391.51	1,183,089.82
3.3.2	зграштителен АБ11 d = 5 cm	m ²	100.00	391.51	39,150.52
3.4	Набавка и монтажа на бетонски рабани				
3.4.1	рабани 1204	m ²	587.00	1,145.00	673,903.43
3.4.2	рабани 820	m ²	251.00	761.79	267,387.23
3.5	Наредба на тротоари, преден поклопик и острови со бетонен слојевен дебелина со согласно од проект	m ²	1,408.00	806.81	1,133,689.97
3.6	Наредба таванс на тротоари, преден поклопик и острови до потребна обимност	m ²	281.60	1,523.57	429,038.42
3.7	Хумидирање и осветлување на патишта во круг	m ²	305.00	448.11	172,522.34
3.8	Проект на изведени одстоја	парц		80,679.80	80,679.80
Вкупно горен строј					6,028,768.61

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

1.	ПРИПРЕМНИ РАБОТИ	113,646.22
2.	ДОЛЕН СТРОЈ	350,646.06
3.	ГОРЕН СТРОЈ	6,028,768.61
ВКУПНО:		6,492,454.89 денари
		105,568.37 евра
Наредба Спаѓајќи Стројарски д.о.о		

Основни проект za rekonstrukcija na masevnom kanalizacionom na kruhom gas vo Bitoli

Прегледни работи

	опис на работите	едн. мера	количина	ед. цена	вкупно
1.	Обезбедување на врвниот делови на одводња со поставување на одводни одводњава системи	м ²	250.000	328.54	82.134.99
2.	Поставување на водотни отводи долж улиците во текот на изградбата на работите	м ²	250.000	114.27	28.567.01
3.	Обезбедување на трасата (пати на прокатерени цевките) и изградбата на врвот на изградбата на работите	м ²	250.000	38.09	9.523.24
4.	Сечење на асфалт со дебелина до 15cm, со рушење и отпи на ливневи делови	м ²	480.000	213.30	104.517.17
5.	Рушење на водотни цевки и отводи до ливневи делови	м ²	270.000	380.89	102.941.24
6.	Употреба на подграда за обезбедување на рововите од обрушување	м ²	900.000	114.27	102.941.24
ВКУПНО:					468.423.89

Земјати работи

	опис на работите	едн. мера	количина	ед. цена	вкупно
1.	Мокот на земја за квалитетен ров, шави, спилување и ривети на улогар на деп во асфалт	м ²	870.00	495.19	431.580.84
2.	Одвоз на земја на квалитетен ров, шави, спилување и ривети со локален транспорт	м ²	370.00	228.54	84.568.38
3.	Набавка, транспорт и поставување на цевки под цевките до 100cm со рачно спилување на работ на квалитет	м ²	20.00	1.268.95	25.379.00
4.	Набавка, транспорт и поставување на цевки (дијаметар ливневи материјал) воопштен над цевките до 30cm	м ²	180.00	630.01	113.125.36
5.	Рачно изградба на асфалтен деп под цевките со спекторан асфалт материјал од квалитет, со набавка на цевки од 30cm	м ²	440.00	137.12	60.303.60
6.	Набавка, транспорт и изградба на цевки со набавка до потребна димензија 30cm под асфалт	м ²	100.00	1.268.95	126.895.00
ВКУПНО:					818.219.88

Монтерски и бетонски работи

	опис на работите	едн. мера	количина	ед. цена	вкупно
1.	Набавка, транспорт и монтажа на внутрешни цевки со квалитетна 500mm и со шави до 500mm	м ²	45.00	523.24	23.596.20
2.	Набавка, транспорт и монтажа на внутрешни цевки со квалитетна 300mm	м ²	23.00	685.81	15.768.83
3.	Набавка, транспорт и монтажа на внутрешни цевки со квалитетна 500mm	м ²	145.00	2.133.00	309.285.00
4.	Изработка на асфалтно-бетонски рамковни цевки според даден детал - тип 1	брз	2.00	72.369.75	144.739.50
5.	Изработка на асфалтно-бетонски рамковни цевки според даден детал - тип 2	брз	1.00	81.894.78	81.894.78
6.	Изработка на асфалтно-бетонски рамковни цевки според даден детал - тип 3	брз	2.00	122.947.70	245.895.40
7.	Набавка, транспорт и изработка на улечни цевки од бетон од 1.40m според даден детал	брз	8.00	15.235.74	121.885.92
8.	Изработка на улечни цевки од бетон според даден детал тип 70x100 (5x6)	м ²	12.00	7.417.87	89.014.44
9.	Набавка, транспорт и изградба на улечни цевки тип RP211 од 4.1m со шави	брз	8.00	8.894.30	71.154.40
10.	Набавка, транспорт и изградба на цевки RP213 од 80cm со шави за цевки	брз	8.00	7.236.98	57.895.84
11.	Пренесување на поставените квалитетни од старите во новите рамковни цевки	брз	4.00	11.420.00	45.707.20
ВКУПНО:					1,312,879.88

РЕКАЛИТУЛАЦИЈА:	
1. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ	405.423.02
2. ЗЕМЈЕНИ РАБОТИ	815.218.85
3. МОНТЕРСКИ И БЕТОНСКИ РАБОТИ	1.213.679.00
ВКУПНО:	2.435.318.66 денари
	20.098.68 евра

Изработил:
Слаѓан Стојановски дип.град.инж.

ПРЕДМЕТ И ПРЕСМЕТКА

за изведувач на централен инсталационен уштево осветлување на крстопати со промен на улица „Државина“ со улица „Благиња Став Наумов“ (втора надворешна улица), Битола

Овој проект на јав и става струја со одржување на кабела, изградба, поставрање и транспорт на материјалот, мануваљните трасирања, монтажа на материјали и опрема, вклучител со сите помошни материјали, во не проект вклучени проект и стандарди за централни инсталации, изведувач и притоа на инсталацијата и опремата во изградба работи. При изведувач на работите изведувачот е должен да се обврши на надзорниот проект. Електричната распределба мора би се применети менува барања при изведувач на работите, да се усогласат или пак дополнително проектот. При изведувач на работите изведувачот е должен изведувачот централни инсталација, т.е. брзи на проектирањето да ја усвои према МКС Н.С.0.010/1982 т.е. наредбата или пак вклучител со да се користат како други трасирања, за изведувач да се употреби жито-железна брзи, а фазните проводници со црни и кафеави брзи. Потребно е да се контролира работите при бетонирањето на темелите на столбовите, како и сите бетонски работи, направени да се усогласат со инсталацион, поради Fe2e трава, какавото и отворите или треба однапред да се обезбеди за поставување на напонски кабел.

1. ГРАДЕЖНО ЗЕМЈАНИ РАБОТИ И ЗАШТИТА НА ПРОВОДНИЦИ

	име на работите	ад. единица	конт.	континентна цена	вкупна цена
1	Рокот на отвори во земја III и IV категорија, за користење на функциите на надзорни со височина од 1m(1m) За се вклучител со одржување на височина на земја до 1 m. Се третира со м ² (1,0x1,0x1,0 = 1,0 м ³ x 10)	м ²	18.00	483.90	8.711.28
2	Изведувач на бетонски фундаменти со марка бетон М530 за поставување канализацион, со изградба на столб и поставување метални цркви 400 mm, за влез на кабелот. Функциите на надзорни со димензии (100x100x100 cm) за височина на столбот од 0,3 m, како што е прикажано во деталите. Се третира со цркви	цркви	18.00	8.043.48	108.250.72
3	Рокот на изградба, во земја од III и IV категорија со изведувач и поставување на столби од до 20 cm, до макс. височина на земја за поставување метални цркви за влез на кабелот. Функциите на одржување на височина на земја до 5 m, и димензии на цркви во проектна состојба (1,0x0,0 = 0,33m ² x 620 m.)	м ²	200.00	483.90	96.701.76
4	Поставување на сите сепаратори цркви, во димензии од 10 cm, под и над поставување кабел, (1,0x0,7 = 0,38 м ² x 620 m.)	м ²	30.00	1.308.90	82.484.85
5	Поставување на одитачни цркви (TRC) димензии (TRC) трава за придржување, под кабелите на рокот	м ²	600.00	72.00	43.038.12
				1. ВКУПНО:	218.884.73

3 РАЗВОДНИ ТАБЛИ, ПРОВОДНИЦИ И НАПОЛНИ КАБЛИ

	опис на работното	ед. мерка	кит	адресната цена	резултат цена
1	Да се набави, испорача и постави готови разводни табли за утврдени спецификации РО изработени од два типа димензии 1мм, 2мм и 3мм и одреден тип „дистрибутор“, со сиви и црни за влез и излез на каблите, во кој ќе се сместат следниве елементи: - 1 парц. браво за директно вклучување (шарка на DIN) - 3x3MM/25MM, 10-60A, 30 Hz - 1 парц. фотопласт 28 со фот. сова - 1 парц. ултра тон папир - 2 парц. DIN содржина 16A, 220V - 2 парц. турбинска содржина 0.30-0.30J - 6 парц. автоматски содржини 0.25A, 1p - 1 парц. автоматски содржини 0.5A, 1p - 1 парц. содржина AS30 / R32, 3p	парц	1.00	52.751.91	52.751.91
2	Набавка, испорачка, поставување и поврзување на напојни кабли тип - PPOC-A-4x10 mm ² Каблите се поставуваат во земја во која постоат земјотреси. Се граба од метал до метал	m ²	670.00	188.35	113.488.33
3	Набавка, испорачка, поставување и поврзување на напојно поддржувачи тип Fx2t 25x4 mm, направени од инертниот кабол за поврзување на дрвените столбови, за закрепување на металните столбови. Се граба од метал до метал	m ²	620.00	145.18	90.016.33
4	Набавка, испорачка и поврзување терен парчи MRC H 62 62M, вклучено со метал бакулен. Се граба од парче	парц	18.00	161.32	2.903.76
5	Да се набави испорача и постави на места на промен на каблите под надзорнички надзор телестична цела со вис 6x0 mm, во која вклучено еок, Ноа заедно со соодветен напојен кабел за да се заштити од метеоролошки влијанија	m ²	30.00	120.99	3.629.99
				Σ. ВКУПНО	262.789.92

ОПШТА РЕКВИЗИЦИЈА

за изведба на електрични инсталации за ултени осветлување на просторци со струен каб на улица „Др. Зоран Блажевски“ од улица „Даталов Стен Хармон“ (вспирнара станица), Битола

1	ГРАДИЛНО ЗЕМЈАНО РАБОТА И ЗАШТИТА НА ПРОВОДНИЦИ	319.898,75	
2	РАЗВОДНИ ТАБЛИ, ПРОВОДНИЦИ И КАТОЛНИ КАДОИ	243.789,00	
3	СВЕТЛОНИ, ИЗБОРИ НА СВЕТЛАНА И МЕТАЛНИ СТОЛБОВИ	487.540,00	
	ВКУПНО	1.051.228,75	
	ДДВ 18%	192.940,75	
	СЕ ВКУПНО	1.244.169,50	1.244.169,50

Напомена:

Цените прикажани во овој предизбор се провизорски и не ги прикажуваат реалните трошоци. Наведените цени според се приближна пресметка за трошоците на инвеститорот. За точност трошоци, инвеститорот да избира поедин од процедуралните на електричните инсталации.

Цените се од информативен карактер.

Цените се дадени во денари.

Во Скопје
декември 2014 год.

Сопственик
Проектант
Дип. инж. Игор Василев
им. бр. 4-0188

Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува: **3.298.000,00 денари** (со бројка) (Двест илјадиоти двестотини деведесет и осум илјади денари) (со букви) денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува **1.739.640,00 денари**.

Место и датум

Делмир Хансар, 03.04.2023 год.

Одговорно лице*

Zoran
Blazhevski

Digitally signed by
Zoran Blazhevski
Date: 2023.04.03
14:46:08 +02'00'

(ПОТПИС)

*Образецот на понудата може да биде потпишан и од лице овластено од одговорното лице

